

Врз основа на член 141 и 150 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19) , а во врска со Програмата за потребите од специјалистички и супспецијалистички кадри согласно мрежата на здравствени установи донесена од Влада на РСМ за 2019/ 2022 година, член 3 и 16 од Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината („Службен весник на Република Македонија” бр. 85/15 и 144/21), Правилникот за специјализации и супспецијализации на здравствени работници со високо образование од област на стоматологија и фармација и здравствени соработници со високо образование („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/19) , Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип на ден 6.7.2021 година објавува

### Јавен оглас

**за пријавување на кандидати за запишување/одобрување на специјализација и супспецијализација на здравствени работници со високо образование и здравствени соработници со високо образование од областа на медицината, стоматологија и фармација**

Ред.бр.	ЈЗУ	Област на специјализација	Број на специјализации
1.	ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина Скопје	Трансфузиска медицина	6
2.	Клиничка болница Штип	Неврологија	1
		Анестезиологија со интензивна медицина	1
		Ортопедија	1
3.	ЈЗУ Центар за јавно здравје Штип	Епидемиологија	2
		Социјална медицина со организација на здравствената дејност	1
4.	ЈЗУ ЗД Кратово	Гинекологија и акушерство	1
5.	ЈЗУ ЗД Радовиш	ОРЛ	1
		Радиологија	1

		Дерматовенерологија	1
6.	ЈЗУ ЗД Крива Паланка	Радиологија	1
7.	ЈЗУ ЗД Делчево	Неврологија	2
8.	ЈЗУ ЗД Пробиштип	Радиологија	1

Ред.бр.	Област на специјализација	За вработени здравствени работници односно здравствени соработници во приватни установи, други правни лица и невработени лица
1.	Анестезиологија со интензивна медицина	3
2.	Општа хирургија	3
3.	Интерна медицина	1
4.	Епидемиологија	4
5.	Микробиологија	6
6.	Неврологија	4
7.	Медицинска биохемија	6
8.	Абдоминална хирургија	6
9.	Ортопедија	1
10.	Кардиохирургија	2
11.	Неврохирургија	1
12.	Радиологија	6
13.	Акушерство и гинекологија	2
14.	Анестезиологија	6
15.	Офталмологија	4
16.	Кардиологија	6
17.	Спортска медицина	6
18.	Дерматовенерологија	6
19.	Фармацевтска технологија	6
20.	Испитување и контрола на лекови	11

21.	Орална хирургија	10
-----	------------------	----

Барањето за одобрување на специјализациите / супспецијализациите заедно со комплетната документација се поднесува од страна на Јавната здравствена установа каде е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник, приватната здравствена установа во која е вработен здравствениот работник односно здравствениот соработник односно од невработениот здравствен работник најдоцна во рок од 30 дена од денот на објавување на Огласот во јавните гласила и веб страната на Универзитетот.

Барањето за одобрување на специјализација со комплетната документација се доставуваат во согласност со одредбите од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија” бр.43/12, 145/12, 87/13,164/13,39/14,43/14,132/14,188/14,10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, 101/19,153/19, 180/19, 275/19) и Правилникот за специјализациите и супспецијализациите на здравствените работници со високо образование од областа на медицината до Архивата на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, ул. „Крсте Мисирков“ бр 10-А, 2000 Штип, со назнака за „Оглас за специјализации за 2021 година “.

#### **Потребни документи за упис на специјализација за вработени здравствени работници во Јавни здравствени установи**

1. Барање за одобрување на специјализација(може да се превземе од веб страната на Универзитетот);
2. Уверение со оценки за положени испити;
3. Уверение за положен стручен испит;
4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е во тек);
5. Одлука од Управен одбор;
6. Бодовна листа за селекција на кандидатите вработени во Јавната здравствена установа.

#### **Потребни документи за пријавување за вработени во приватни здравствени установи односно од невработени здравствени работници**

1. Барање за одобрување на специјализација со административна такса од 50 денари (може да се преземе од веб страната на Универзитетот [www.ugd.edu.mk](http://www.ugd.edu.mk));
2. Уверение со оценки и диплома за завршен факултет (нотаризирани);
3. Уверение за положен стручен испит (нотаризиран);
4. Основна лиценца за работа од Комора (или потврда дека издавањето е во тек);
5. Потврда од Агенција за вработување доколку кандидатот е невработен;

6. Упатница од приватна ординација доколку кандидатот е вработен во истата и фотокопија на М1/М2 образец;

Цена на чинење на специјализацијата е согласно Одлуката за надоместокот за спроведување на теоретска настава и практична обука и за полагање на испит за специјализации односно супспецијализации од областа на медицината, стоматологијата и фармацијата ( „Службен весник на РМ“ бр.123 од 2 Октомври 2012 година) и Закон за изменување и дополнување на Закон за здравствена заштита ( „Службен весник на РМ“ бр.154 од 4 Септември 2015 година)

Контакт тел:032 550 447

Огласот е објавен и на интернет-страницата:

<http://www.ugd.edu.mk>